



ДО ОПШТИНА ГОСТИВАР

Оделление за социјална,
здравствена и детска заштита

БАРАЊЕ

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Гостивар во областа на детската, социјалната и здравствена заштита за 2022 година (“Службен весник на РМ“ број 05/02), донесена на Советот на Општина Гостивар на 3-та седница, одржана на 24.12.2021 година. Барање за еднократна парична помош можете да поднесете според следниве категории:

- нарушена здравствена состојба (болест) – да се приложи медицинска документација,
- тешка материјална состојба – да се приложи потврда за невработеност од агенцијата за вработување,
- самохрани-родители - да ја достават потребната документација со која се докажува нивниот брачен статус (разведени, вдовици и сл.)
- елементарна непогода – да се приложи записник од МВР и Противпожарна служба

Јас (Име и Презиме) _____ од општина _____

Бр. на лична карта _____ адреса на живеење : _____

улица.бр _____ телефон за контакт. _____

Причината поради која барам еднократна помош е:

Кон ова барање ги приложувам следните документи:

- копија од лична карта
- копија од трансакциска сметка

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените податоци се **вистинити**. Се согласувам кон целокупната документација да биде приложена и фотокопија од мојот документ за лична идентификација, при што податоците од истиот ќе се користат исклучиво за реализирање на предметното барање

Дата: _____

Барател (Име Презиме): _____

Место: _____

Потпис: _____

-
- ❖ Апликантот ја пополнува апликацијата со печатни букви
 - ❖ Заокружете ја категоријата за која е поднесено барањето